

## КОНКУРС

За ангажирање на членови на стручен тим за работа со учениците во спортските паралелки за кошарка во ДСУ Спортска Академија.

Врз основа на Член 15, став 6 од Законот за Спортска академија, Македонската кошаркарска федерација распишува конкурс за ангажирање на стручни лица за работа во спортските паралелки (кошарка) во Спортската Академија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите критериуми од Законот за Спортска Академија и посебните критериуми од Правилникот за посебните критериуми за тренер на ученици во Спортска Академија и тоа:

- Да има завршено најмалку више образование во областа на спортот или стекнато лиценци добиена од соодветна меѓународна спортска асоцијација и
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекшочна санкција забрана за вршење на професија , дејност или должност
- Да е член на Здружението на кошаркарски тренери на Македонија,
- Да има освоено титули во првенства и натпреварувања признати од Меѓународната кошаркарска федерација,
- Да работел со сениорска или младинска репрезентација на минимум едно натпреварување во рамките на Меѓународната кошаркарска федерација
- Да има најмалку пет години работно искуство како тренер во Република Македонија или во странство, во кошаркарска лига призната од Меѓународната кошаркарска федерација и
- Да поседува комуникациски, организациски и менаџерски способности, како и способности за пренесување на знаење и вештини

Предност при избор за тренер имаат кандидатите кои познаваат најмалку еден светски јазик, што се утврдува преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори или уверение од меѓународна институција на А2 ниво на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат

Покрај потребните документи, секој од кандидатите треба да достави и програма за работа и план за натпреварување за соодветната селекција за која се пријавува како стручно лице.

Кандидатите се пријавуваат за работа во ДСУ Спортска Академија од:

1. Скопје (6 главни тренери, 6 помошни и 2 физиотерапевти)
2. Охрид (1 главен тренер)
3. Кавадарци (1 главен тренер)

Кандидатите за физиотерапевти треба да ги исполнуваат следните услови:

- Да има завршено најмалку више образование за физиотерапевти,
- Да има минимум 2 години работен стаж во спортска екипа
- или во Национална репрезентација
- Да не е осудуван
- Да познава најмалку еден светски јазик;
  1. За паралелките во Скопје ( 2 физиотерапевти)

Изборот на кандидатите ќе го изврши УО на МКФ, на предлог на назначената 3 (три) члена Стручна Комисија.

Освен директно вклучување во работата во проектот, кандидатите ќе бидат задолжително ангажирани и во следење и селектирање на кошаркари и кошаркарки во соодветните генерации за потребите на младинските национални селекции на Македонија, а исто така ќе бидат директно вклучени како тренери или членови на стручен штаб во соодветните национални селекции во текот на сите собири, подготовки и натпреварувања на младинските репрезентации на Македонија.

Заинтересираните кандидати потребната документација, заедно со пријава за конкурс и лично резиме (CV) треба да ја достават во канцеларијата на МКФ, најдоцна до вторник (12. декември, 2017 година).